



Крсто Љондев (? - 1927) е македонски револуционер и лерински војвода, деец на Македонската револуционерна организација. Учествува во Илинденското востание како војвода на четата од своето родно село. По Младотурската револуција во 1908 година се легализира и е близок со Јане Сандански и Народната федеративна партија. Љондев е обвинет дека го организира убиството на србоманскиот новинар на „Јужна Србија“ Спас Хаџи Поповиќ во Битола.

Крсте Љондев е роден во леринското село Неокази. Тој се приклучил кон Македонската револуционерна организација и бил назначен за Лерински реонски војвода. Во 1903 година учествува во Илинденското востание како војвода на четата од своето родно село. По востанието е четник, а од 1905 година реонски војвода на Организацијата.

Во август 1906 година Крсте Љондев влегува во Леринско со четата, во која се наоѓа четникот Павле Наумов, брат на војводата Иван Наумов Алабакот. Дејствува во реонот на Сетина и Попадиско со 8 лица четници како помошник војвода на Соле Стојчев.

По Младотурската револуција во 1908 година се легализира и бил близок со Јане Сандански и Народната федеративна партија. За време на конституциониот режим во Турција, Крсте е совесен граѓанин како дел од федеративната партија на Сандански. На обидот на бугарскиот консул во Битола Неиков да го поткупи Крсте, по пламениот говор од Љондев на крајот само му одговара: „Сега разбрав оти санданистите се прави.“

Во 1910 година повторно станува нелегален и учествува во реконструкцијата на Македонската револуционерна организација. Во текот на 1911 – 1912 година, дејноста на Љондев била поддржана од од учителот од село Косинец Христо Руков кој се населил во село Брезница.

Крсте Љондев учествува со чета во Првата балканската војна и помага во напредувањето во Егејскиот дел на Македонија, но набргу потоа е уапсен со 42-ца четници од грчките војници.

По Втората балканска војна во 1913 година Љондев е војвода на МРО во Битолско, а за време на Првата светска војна Љондев бил постар подофицер во Планинската дивизија, која била составена од Македонци, Албанци и од Турци од Западна Македонија.

По војната е член на Привременото претставништво на поранешната Внатрешна организација. Испратен е како организатор на Организацијата во Албанија, каде привлечен од Лазар Поповски и Христо Цветков кон Внатрешната македонска револуционерна организација (Обединета) го добива органот на ВМРО (об.) "Македонско дело", но и органот на Македонската федеративна организација "[Македонско съзнание](#)" (1923 – 1926 г.) за да ги распространува во Вардарскиот и Егејскиот дел на Македонија.

Крсте Љондев се настанил во Битола, каде станал уште една од големиот број жртви на Врховистите, кои перфидно ги елиминираа старите македонски кадри преку атентати, предавства на властите каде и да се најдеа, но и со провоцирање на меѓусебни кавги и чистки.

На 3 јули 1926 година во Битола бил убиен србоманскиот новинар на „Јужна ѕвезда“ Спасое Хаџи Поповиќ. Српската проаганда ја посочува Софија како нарател на ова убиство, додека за извршители ја обвинува ВМРО, чија цел била да се нарушат односите со Грција. Според истрагата директни извршители биле Коста Бицинов (Бичинов), Лазар Мулев и Васил Николов Липитков, а Крсто Љондев бил човекот кој ги замислил и подготвил атентатите.

Според обвинителниот акт на судот, Крсто Љондев бил "шеф" на организацијата ВМРО во Битола и, пред сè дека тој работел на одделувањето на "Јужна Србија" од остатокот на државата. Крсте Љондев бил осуден и затворен, а по долги измачувања српските жандарми го убиле при обид за бегство во 1927 година.